

**ОПШТИНА КАРПОШ  
ГРАДОНАЧАЛНИК**

Број: 11-660/3  
Датум: 03.02.2022  
Скопје

Врз основа на член 35, став 1,2,3,4,5,6,7 и 8 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен Весник на РМ“ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18), Градоначалникот на Општина Карпош, го дава следното:

**С О О П Ш Т Е Н И Е**

**за организирање Јавна презентација и Јавна анкета по Предлог Детален Урбанистички План за градска четврт Ј03, Блок 02, Општина Карпош - Скопје.**

Јавната анкета по Предлог Детален Урбанистички План за градска четврт Ј03, Блок 02, Општина Карпош - Скопје, ќе трае 30 дена, од 10.02.2022 до 11.03.2022 година, секој работен ден, од 07.30 до 15.30 часот, во просториите на Општина Карпош, Скопје.

Јавната презентација по Предлог Детален Урбанистички План за градска четврт Ј03, Блок 02, Општина Карпош - Скопје, ќе се одржи на 23.02.2022 година, во 13.00 часот, во просториите на Општина Карпош.


Границата на планскиот опфат на блокот Ј 03.02 се наоѓа во границите на сообраќајниците:

- на север со транзитна магистрала Бул.„Македонија“;
- на запад со Новопланирана сервисна улица „С11“;
- на југ со сервисна улица „С1 – ул. Козле“ и сервисна улица „С9 – ул. Јуриј Гагарин - 1“;
- на исток со сервисна улица „С9 – ул. Јуриј Гагарин - 1“.

Површината на блокот во регулационите линии дефинирани со урбанистичкиот план за четврт изнесува 6,08 ха. Површината во границите на планскиот опфат изнесува 8,76 ха.

Анкетните листови за учество на Јавната анкета ќе бидат во просториите на Општина Карпош.

Соопштението за организирање на Јавна презентација и Јавна анкета по Предлог Детален Урбанистички План за градска четврт Ј03, Блок 02, Општина Карпош - Скопје, со подетални информации за истиот ќе бидат објавени на ВЕБ страната на Општина Карпош- [www.karpos.gov.mk](http://www.karpos.gov.mk).



ОПШТИНА КАРПОШ  
ГРАДОНАЧАЛНИК

---



Во определениот рок, заинтересираните правни и физички лица од конкретното подрачје опфатено со Планот, можат да достават писмени забелешки на анкетните листови.

ГРАДОНАЧАЛНИК НА  
ОПШТИНА КАРПОШ  
Стевчо Јакимовски